



НАУЧНА СРЕДА

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА

СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања (ИСППИ) при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” Скопје, Ве поканува да бидете дел од **НАУЧНАТА СРЕДА**, посветена на **Протестантизмот на Балканот**, со посебен акцент на **Протестантизмот во Македонија**. Настанот ќе се одржи на 01 ноември 2017, со почеток во 11 часот, во просториите на Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања. Оваа средба е дел од циклусот собири и презентации наречен **НАУЧНА СРЕДА**, која успешно се спроведува подолг период.

Ќе ни претставува особена чест и задоволство доколку Вие со Вашето ценето присуство и учество го збогатите нашиот собир.

АГЕНДА

11:00 - 11.15

Отварање на средбата

- Проф. д-р Мирјана Борота - Поповска, директор на ИСППИ
- Проф. д-р Ганка Цветанова, раководител на сектор за научна дејност на ИСППИ

Модератор: Проф. д-р Панде Лазаревски

11:15 - 12.30

Вовед во научната среда и тематски презентации

- Проф. д-р Ружица Цацаноска (ИСППИ) – *Презентација на клучните наоди од научно-истражувачкиот проект Протестантизмот во Македонија - денес*
- Проф. Емеритус Павле Мојзес (Роземонт колеџ – Пенсилванија) – *Конгрешанската / Методистичката црква во Македонија*
- Проф. д-р Маја Ангеловска – Панов (Институт за национална историја) – *Средновековните ереси и протестантизмот*
- Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓески (Декан на Православниот богословски факултет) – *Протестантизмот и православието низ вековите*
- Проф. д-р Драган Тодоровиќ (Нишки универзитет – Оддел за социологија) - *Протестантизација на ромите во Југоисточна Србија*
- Д-р Давид Хосафлок (Институт за албански и протестантски студии) – *Протестантизмот во Албанија*
- Д-р Коста Милков (Балкански институт за вера и култура) – *Протестантите на Балканот: Прозелитизам и канонска територија*

12:30 - 12.45

Кафе пауза и неформална дискусија

12:45 - 13.45

Дискусија

13:45 - 14.00

Затварање на средбата

Постер-презентација на научно-истражувачкиот проект
ПРОТЕСТАНТИЗМОТ ВО МАКЕДОНИЈА – ДЕНЕС

Истражувачки тим

Проф. д-р Ружица Цацаноска – раководител

Проф. д-р Панде Лазаревски

Проф. д-р Славејко Сасајковски

Д-р Бардуљ Туши